

**З**а време на војната во Босна долго време СФОР уфрлал Муџахедини на Косово за да можат да почнат судирите во 1998 година. И познатиот Абу Хамза се занимавал со префрлање исламски доброволци на Косово. Трансферот на една единица, која во 1997 година била формирана во Босна, почнал во јули 1998 година. Покрај борци,

Босна на Косово му помагала и со оружје. На 2 февруари 1999 година американскиот дипломат Бенет се сретнал со Абу Хамза. Бидејќи новата босанска армија била под контрола на меѓународните сили, двајцата се договориле старата опрема, која била од југословенско и од руско производство, без проблем да им се даде на користење на припадниците

март 2004 година, кога биле убиени 19 лица. Во нападите врз српското население на 17 март учествувале сите муџахедински единици на Косово, како што се т.н. "Црни орли" и "Исламски војници". Тие денови, исто така, и многу други организации кои финансиски ја помагале Ал Каида имале свое место во случувањата... Тие ја формирале новата т.н. АНА.

# АЛ КАИДА ФИНАНСИРА НОВА ВОЈНА НА БАЛКАНОТ?!



**Ал Каида е подготвена да финансира нова војна на овие простори, не само за да ја создаде творбата Голема Албанија, туку и да ја исцрта зелената трансферзала, која треба преку Турција да го спои арапскиот свет со балканските муслимани. Цел на фундаменталистите е од Албанија, Косово и Босна да се создаде муслиманска конфедерација, која ќе биде сериозна закана за Европа.**

**Ал Каида е високоцентрализирана група на командоси, која планира глобално спроведување на т.н. исламофашизам. Таа била политички заговор, оперира широм светот под превезот на религиозна секта. Убива недолжни луѓе за да го привлече вниманието на владите и на јавноста. Според многумина, нејзина цел е т.н. теократија во стилот од XIV век, според која жените немаат никакви права, сите луѓе под присила стануваат муслимани и се воспоставува правно уредување на Шеријатот. Ал Каида има добро развиен систем на шпионажа.**



■ Пишува: **Мишко ТАЛЕСКИ**



на косовското сепаратистичко движење. Муџахедините во 1999 година се обучувале заедно со тренерите на ренџер-баталјонот Rapid Reaction Brigade, единица на НАТО во Босна. Неколку седмици по состанокот на Бенет и Хамза, во Вашингтон било потврдено дека неколку припадници на ОВК, кои своите воени активности ги финансирале со продажба на хероин, се обучувале во терористичките логори кои ги водел Осам бин Ладен. Неколку групи составени од по педесеттина луѓе, во тој период ја преминале границата на Албанија и влегле на Косово. Сириецот Абу Абдурахман Еимани, Алжирецот Камел Лемани и Абу Хамза се состанале пролетта 1998 година на подрачјето на Дреница. Абу Хамза бил командант во базата на Ал Каида, во месноста Дуља, во близина на Призрен. Раиф Мучке, заменик-директор на едно од одделенијата на Интерпол, во декември 2000 година - изјавил еден од водачите на одредена египетска џихад организација - ја предводел и елитната единица на ОВК во текот на конфликтот на Косово. Според други извори, тој човек е Мохамед ал Завахири, брат на Ајман ал Завахири, водачот на исламскиот џихад. Според една западноевропска разузнавачка служба, Ридван Незири, борец од Авганистан, бил човек на Бин Ладен за контакт во Генералштабот на ОВК. Тој бил ополномоштен да формира бригада според сопствени проценки во секое време.

## ЗАПАДЕН ПРОИЗВОД ЗА СВЕТСКА ДОМИНАЦИЈА

Косово не можеше да биде мирно ниту по стационарањето на меѓународните мировни сили. Врвот на насилството, како што е познато, се случил на 17

Самедин Шезаири, кој бил на платниот список на германската служба БНД, ги организирал и лично ги извел нападите во Урошевац и во Призрен. Водачот на муџахединските групи во рамките на ОВК, Екрем Авди, и денес сè уште се појавува во извештаите на УНМИК и се потенцира како водач на Ал Каида на Косово. Често пати по сидовите на приштинските згради биле испишувани пароли со тешки содржини како, на пример, Ал Каида, Бин Ладен или Џихад. Сè уште никој не сака да ги избрише тие пораки од премачканите сидишта. Тоа е знак дека на Косово и денес постојат исламски екстремисти, дојдени од арапските земји за да се борат против Србија и за независност на Косово. Нив веќе не ги контролира Осам бин Ладен, туку разузнавачките служби. Само тие знаат кои исламисти можат да бидат опасни за САД, а кои не. Исламистите се вешти во правењето планови како да се изведе нов масакр, а повторно како виновник да бидат посочени Србите. Оттука, новиот план се состои во следното - ако Косово не добие независност, Ал Каида треба да предизвика војна во Србија. Ова го тврдат и истакнати германски аналитичари и познавачи на балканските прилики. Сè повеќе стручњаци во светот веруваат во тезите дека Ал Каида е западен производ. Тоа денес популарно се нарекува глобализација. Од седумте клучни луѓе, кои ги извеле нападите во Америка, најмалку четворица од нив се бореле во Босна на страната на муслиманите. Станува збор за Ал Хазми, Ал Мидхар, шеик Мохамед и Биналшиб. Популарниот ловец на терористи, Ричард Кларк, близок соработник на поранешниот американски претседател Роналд Реган, на Џорџ Буш и на други функционери, тврди дека Ал Каида е високоцентрализирана група на командоси, која планира глобално спроведување на т.н. исламофашизам. Ал Каида била политички заговор, која оперира широм цел свет под превезот на религиозна секта.



**Муслимански терористи од Алжир, Мароко, Франција, Белгија и од Германија на почетокот на 2006 година се наоѓале во Македонија, Босна и на Косово и подготвувале терористички напади, кои сакале да ги претворат во џихад, тврди Клод Моник. ЕУ нема јасни ста-**

**вови против балканскиот екстремизам и постојано преповторува дека се чекори во позитивна насока. Брисел не ја сфаќа опасноста од радикалните групи во повеќето балкански земји. Балканот одамна е легло на Муџахедините. Центарот е Босна, бидејќи илјадници фундаменталисти тука најдоа засолниште. Косово е само легло на мафијата, но прашање на време е кога ќе почнат фанатичните напади врз меѓународните сили. Македонија ќе биде колатералната штета, бидејќи никој од домашните властодршци досега на вистински начин не расчисти со екстремизмот во земјава.**

**БАЛКАНОТ - КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА ЗА "БОРЦИТЕ ЗА СЛОБОДА И ЧОВЕКОВИ ПРАВА"!**

легле од УЧК ги толерираат меѓународните терористички упоришта во Покраината. Своевремено Ругова предупреди и на можноста припадници на УЧК да изведуват терористички активности во име на Осама бин Ладен. На 24 март 1999 година паднаа првите НАТО бомби врз СР Југославија. Во тој момент вкупно 80 од 120 Муџахедини на косовските простори стана офицери. Еден извештај на Интерпол упатува и на фактите дека УЧК контактираше со претставници на Бин Ладен заради бизнис интереси. Имено, Тачи, Харадинај и Чеку го финансирале своето востание од продажба на дрога. Хероинот на Косово доаѓал од авганистанската провинција Хиндукуш. Во тоа време едно американско списание пишуваше за соработката на релација Кабул - Приштина, преку која се водела трговијата со дрога. Околу 40 отсто од хероинот наменет за Европа доаѓал преку албанското подземје. Така е наведено и во еден извештај на германските војници од составот на НАТО силите на Косово.

Муслимански терористи од Алжир, Мароко, Франција, Белгија и од Германија на почетокот на 2006 година се наоѓале во Македонија, Босна и на Косово и подготвувале терористички напади, кои сакале да ги претворат во џихад. Ова го тврди Клод Моник, стручњак за антитероризам и директор на Европскиот центар за безбедност и тероризам. Тој предупредува дека во кампови во Македонија, во Босна и на Косово се обучуваат екстремисти, кои имаат намера да создадат нов воен судир на овие простори. ЕУ нема јасни ставови против балканскиот екстремизам и постојано преповторува дека се чекори во позитивна насока. Брисел не ја сфаќа опасноста од радикалните групи низ повеќето балкански земји. Во Зеница е јавна тајна дека постојат терористички кампови за обука, а сараевската Влада воопшто не го разгледува тој проблем. Муслиманите од Босна им даваат засолниште, помош и обука на екстремистите кои доаѓаат од Турција, Мароко, но и од Шведска. Разбивањето на овој екстрем синџир е клуч за решавање на проблемот на тероризмот на Балканот. Клод Моник ѝ забележува на ЕУ дека кога е во прашање тероризмот таа секогаш попушта и постојано зборува за човекови права и слободи. Според него, војната на слободољубивите народи веќе е објавена. Балканот одамна е легло на Муџахедините, како босански и албански, така и арапски. Центарот е Босна, бидејќи илјадници фундаменталисти во неа најдоа засолниште. Косово е само легло на мафијата, но прашање на време е кога ќе почнат фанатичните напади врз меѓународните сили. Македонија ќе биде колатералната штета, бидејќи никој од домашните властодршци на вистински начин досега не расчисти со екстремизмот во земјата. Тој е ставен само под тепихот.

Таа убива недолжни луѓе за да го привлече вниманието на владите и на јавноста. Според многумина, нејзина цел е т.н. теократија во стилот од XIV век, според која жените немаат никакви права, сите луѓе под присила стануваат муслимани и се воспоставува правно уредување на Шеријатот. Ал Каида има добро развиен систем на шпионажа. Таа има воспоставено келии на т.н. спиијачи и тајни организации, кои со години прават планови пред да ги почнат активностите. Интересно, по малку чудно, но истовремено и точен е фактот дека главен задолжен човек на Ал Каида за Балканот е Ајман ал Завахири. На досегашните видеоленти тој седи веднаш до Бин Ладен. Често доаѓал во кратки посети на Сараево и на Тирана, но се задржувал и во некои кругови на Косово. Негова задача била да ја подготви т.н. АНА за нови акции пред донесувањето на одлуката за конечниот статус на Косово. Ал Каида е подготвена да финансира нова војна на овие простори, не само за да ја создаде творбата Голема Албанија, туку и да ја исцрта зелената трансферзала, која треба преку Турција да го спои арапскиот свет со балканските муслимани. Цел на фундаменталистите е од Албанија, Косово и Босна да се создаде муслиманска конфедерација, која ќе биде сериозна закана за Европа. Според некои показатели, Ал Каида за таа идеја наоѓа и сојузници во

САД и во Европа. Има сè побројни самонаречени аналитичари и експерти, кои исламските екстремисти ги нарекуваат борци за слобода и човекови права, нешто слично како кај нас кога од терористи ги преформулираа во обесправени. Се верува дека Хашим Тачи ќе биде прогласен за прв претседател на независно Косово затоа што неговиот влог како екстремист се исплатеше за одредени интереси на Балканот. Тој ќе биде награден.

### **ДРОГАТА ГО ФИНАНСИРА ВОСТАНИЕТО**

Од мај 1998 година муџахединската единица Абу Бекир Сидик оперира на подрачјето на Дреница. Таа брои 115 борци, од кои 40 биле од странство, пред сè, од Македонија, Босна и Херцеговина и Саудиска Арабија. Водач на групата е Екрем Авди од Косовска Митровица. Постоенето на оваа единица е потврдено во еден Извештај на Комисијата за човекови права на ОН од 13 јануари 1999 година. Во текот на војната истата година на Косово биле активни уште четири борбени единици на Муџахедините, а меѓу нив била и една група на филипинските единици Абу Сајеф од 160 борци. Дека тие се присутни на теренот потврдува обвинението на покојниот Ругова дека партиите кои произ-